

# Веле Алексоски

Само оние Македонци кои се чувствуваат директни потомци на Филип и на Александар, вечно ќе останат имуни на туѓите асимилаторски пропаганди и никогаш нема да се одродат од родот МАКЕДОНСКИ.

Авторот Веле Алексоски

## АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

Бог е татко на сите луѓе; според тоа, треба да живееме братски и во слога!

Александар Македонски

НИЗ ФРАНЦУСКАТА  
ИСТОРИОГРАФИЈА

# Култура

## КНИГА

"Далеку сум од помислата историјата да ја загадам со политика. Напротив, цел ми е монографијата да ја прикажам со еден научен пристап кон историските настани, нивно објективно и реално изнесување пред 'универзалната' јавност, за да ги вразуми опасните и пасионираните експанзионисти", вели авторот на книгата, Веле Алексоски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

# ДОАЃА АЛЕКСАНДРОВАТА (МАКЕДОНСКАТА) ИДЕЈА ЗА ХУМАНИЗАМ И КОСМОПОЛИТИЗАМ

**А**лександар Македонски низ француската историографија" од м-р Веле Алексоски неодамна беше промовирана пред прилепската публика во ресторанот "Сонце ГА" во Прилеп. Иако, како што вели и самиот автор на книгата, за Александар Македонски се напишани илјадници страници, сепак инспириран од делото и од ликот на големиот Македонец, и тој се одлучува да забележи нешто во една своја книга, потпирајќи се на пишувањата и на текстовите на голем број француски историчари, журналисти и прераскажувачи.

Авторот книгата ја пишува повикувајќи се на два мотива. Првиот мотив демократскиот свет и нивниот став за потеклото на Филип II и на Александар III Македонски, односно како што вели Алексоски, дали демократскиот свет (Европска унија) не знае или не сака да знае дека Филип и неговиот син Александар биле Македонци од првата, во тоа време, организирана држава Македонија и дека тие ги потчиниле елинските градови-држави. Вториот мотив е чудната толерантност на македонските државници, како и

зачудувачката ноншалантност на европските юристи и историчари со тоа што не им ги покажуваат објективните аргументи на оној кој имал и сè уште има националистички и експанзионистички претензии.

"Далеку сум од помислата историјата да ја загадам со политика. Напротив, цел ми е монографијата да ја прикажам со еден научен пристап кон историските настани, нивно објективно и реално изнесување пред 'универзалната' јавност, за да ги вразуми опасните и пасионираните експанзионисти. Намерно ги избегнувам македонските и грчките историски извори, со што сметам дека ќе го избегнам субјективизмот. Од античките историчари најчесто се користени делата на четворица, од кои тројца Елини: Ариен, Плутарх и Диодор, а четвртиот Куртиј Руф е Латин (Римјанин). Сите живееле три века по Александар, а нешто повеќе од еден век по јавувањето на името Грк", ќе запише во предговорот авторот Алексоски.

Ставот на Алексоски е дека тоа што современите историчари, за разлика од античките, се поинфицирани од грцизмот, е резултат на општествено-политич-

ките и на економските прилики. Но, и новинарите-публицисти се зачудени од нивното пасивно набљудување на теророт кој го вршат грчките власти, мешајќи се во внатрешните работи на суверена Македонија, барајќи од неа да се откаже од името и од името на скопскиот аеродром "Александар Велики".

"Македонскиот дух, интелект и цивилизациски пристап ќе ја донесе, се надеваме, Европа на библиското македонски тло. Минаа времињата на шовинизам, нацизам, експанзионизам. Доаѓа Александаровата (македонската) идеја за хуманизам и космополитизам", додава авторот Алексоски.

Иако книгата содржински има научен карактер со примена на аналитичко компаративна методологија, нејзината форма е учебничарска. Оваа монографија ќе биде полезен и објективен историски прирачник за младите генерации - средношколци, студенти и други прогресивни лица од Македонија, но и од Грција, па и од Европа. Сепак, тоа е книга и за сите возрасти, без разлика на нивното ниво на образование.